

PHILIPS

Headphones

2000 Series

TAT2205 | TAT2235 | TAT2245



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на

www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	2
	Заштита на слух	2
	Општи информации	2
2	Вашите Bluetooth безжични слушалки	3
	Што има во кутијата	3
	Други уреди	3
	Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки	4
3	Вовед	5
	Полнење на батеријата	5
	Батериски ЛЕД индикатор на кутијата за полнење	5
	Спарување на слушалките со Bluetooth уред за прв пат	6
	Спарување на една слушалка (Моно режим)	7
	Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред	7
4	Користење на слушалките	7
	Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред	7
	Вклучување/исклучување	8
	Управување со вашите повици и музика	8
	Статус на ЛЕД индикатор	8
	Батериски ЛЕД индикатор за статус на слушалки	9
	Како да ги носите	9
5	Фабричко ресетирање на слушалките	9
6	Технички податоци	10
7	Известување	11
	Изјава за усогласеност	11
	Фрлање на стар производ и батерија	11
	Усогласеност со ИЕП	12
	Информации за животната средина	12
	Известување за усогласеност	12
8	Често поставувани прашања	13

1 Важни безбедносни упатства

Заштита на слух



⚡ Опасност

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Колку е поголема јачината на звук, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја засилувате јачината на звук постојано како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика загуба на слух.
- Користењето на слушалки со покривање на двете уши не се препорачува додека возите и може да е нелегално во некои подрачја додека возите.

- За ваша безбедност, избегнувајте одвлекување на вниманието од музика или телефонски повици додека сте во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

За да избегнете штета или дефект:



Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на преголема жештлина.
- Не испуштајте ги слушалките.
- Слушалките не треба да бидат изложени на капење и прскање.
- Не дозволувајте слушалките да бидат потопени во вода.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензин или абразиви.
- Ако е потребно чистење користете мека крпа, ако е неопходно навлажнете ја минимално со вода или разредено нежно средство за чистење, за да го исчистите производот.
- Интегрираната батерија не треба да се изложува на прекумерна топлина како на сонце, орган или слично.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.

За работењето и температурите на складирање и влажноста


- Користете ги или складирајте ги на место каде температурата е помеѓу 0°C (32°F) и 60°C (140°F) (до 90% релативна влажност).
- Работниот век на батеријата може да се скрати при услови на висока или ниска температура.

2 Вашите Bluetooth безжични слушалки

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Со овие безжични слушалки Philips, вие можете да:

- уживате во удобни безжични повици без употреба на раце;
- уживате во и безжично да контролирате музика;
- префрлате помеѓу повици и музика.



УСБ-кабел за полнење (само за полнење)



Кратко упатство

Други уреди

Мобилен телефон или уред (пр. лаптоп, PDA, Bluetooth адаптери, MP3 репродуктори и сл.) кој поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките (видете „Технички податоци“ на страница 10).


Што има во кутијата



Вистински безжични слушалки за уво
Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245





Заменливи гумени капачини за уво
x 2 пари



Кутија за полнење

Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки



- ① Микрофон и ЛЕД индикатор (слушалки)
- ② Мултифункционални копчиња
- ③ ЛЕД индикатор (кутија за полнење)
- ④ Микро УСБ отвор за полнење

3 Вовед

Полнење на батеријата




Напомена

- Пред да ги користите слушалките за прв пат, ставете ги слушалките во кутијата за полнење и полнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Користете само оригинален USB-кабел за полнење за да избегнете какво било оштетување.
- Завршете го повикот пред да ги полнете слушалките, бидејќи поврзувањето на слушалките за полнење ќе ги исклучи слушалките.

Кутија за полнење

Поврзете го едниот крај од USB-кабелот во кутијата за полнење, а другиот крај во изворот на напојување.

- ↳ Кутијата за полнење почнува да полни.
- Процесот на полнење се верификува со синото LED светло на предниот панел,
- Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, се вклучува сино светло.



Совет

- Кутијата за полнење служи како преносна резервна батерија за полнење на слушалките. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, таа поддржува 3 целосни циклуси на повторно полнење на слушалките.

Батериски LED индикатор на кутијата за полнење


Додека ги полните слушалките, ќе се вклучи сино LED светло.

- 4-то сино LED светло светнува еднаш секоја 1 секунда, а другите остануваат вклучени за 75-100% наполнетост.
- 1-то и 2-то сино LED светло се вклучени и 3-то и 4-то светло се вклучуваат едноподруго, светкајќи еднаш на секоја 1 с за 50-75% наполнетост.
- 1-то LED светло останува вклучено и 2-то, 3-то и 4-то LED светло се вклучуваат едноподруго, светкајќи еднаш на секоја 1 с за 25-50% наполнетост.
- 4 сини LED светла светка секоја 1 секунда во циклуси за 0-25% наполнетост.

Слушалки

Ставете ги слушалките во кутијата за полнење.

- ↳ Слушалките почнуваат да се полнат.
- Процесот на полнење се верификува со бело LED светло на слушалките,
- Кога слушалките се целосно наполнети, се исклучува белото светло.




Совет


- Вообичаено, потребни се 2 часа за целосно полнење (за слушалките или кутијата за полнење).

Спарување на слушалките со Bluetooth уред за прв пат

- 1 Уверете се дека слушалките се целосно наполнети.
- 2 Автоматско вклучување: отворете ја капсулата за полнење, испразнетите слушалки и синиот ЛЕД индикатор светкаат 3 пати со говорно известување „вклучено“; Рачно вклучување: на двете слушалки притиснете ги и задржете ги мултифункционалните копчиња приближно 3 с.



- ЛЕД светлото на десната слушалка светка наизменично во бело и сино, а ЛЕД светлото на левата слушалка е исклучено 10 с и синото ЛЕД светло светнува еднаш.
- Двете слушалки сега се вклучени и спарени се една со друга.
- Слушалките сега се во режим на спарување и се подгответи да се спарат со Bluetooth уред (пр. мобилен телефон).



Сино ЛЕД светло светка еднаш на 10 с.

ЛЕД светлата светкаат наизменично бело и сино

3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.

4 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред. Погледнете го корисничкото упатство за вашиот Bluetooth уред.

→ Во десната слушалка се слуша глас „Поврзано“ и ЛЕД светлото се исклучува на двете слушалки и светка еднаш секои 10 с. Може да го користите уредот да репродуцираат музика или за повици.



Напомена

- По вклучувањето, ако слушалките не може да најдат претходно поврзан Bluetooth уред, автоматски ќе се префратат во режим на спарување.

Следниов пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.


- 1 Исклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „**0000**“ (4 нули) ако се побара. За Bluetooth уреди кои користат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесете лозинка.



**Philips TAT2205/
TAT2235/ TAT2245**

Спарување на една слушалка (Моно режим)

- 1 Извадете ја десната слушалка („Главен уред“) од кутијата за полнење, слушалката автоматски ќе се вклучи. Ќе се слушне глас „Вклучено“ од десната слушалка.



- 2 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот уред, пребарајте за „**Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**“ допрете да поврзете.
(Погледнете стр.6)



Philips TAT2205/
TAT2235/TAT2245

- 3 Штом еднаш ќе успее спарувањето, ќе слушнете глас „Поврзано“ и светлото на индикаторот ќе се исклучи.

Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред

Ако имате друг Bluetooth уред кој сакате да го спарите со слушалката, уверете се дека Bluetooth функцијата на секој друг претходно спарен или поврзан уред е исклучена. Потоа следете ги чекорите во „Спарување на слушалката со Bluetooth уредот за прв пат“.

Напомена

- Слушалките складираат 1 уред во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 2 уреди, порано спарените уреди се заменуваат со нови.

4 Користење на слушалките

Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред..
- 2 Извадете ги двете слушалки од кутијата за полнење, слушалките ќе се вклучат и повторно ќе се поврзат автоматски.
- Ако нема поврзан уред, слушалките автоматски ќе се исклучат по 5 минути.
 - Двете слушалки сега се вклучени и спарени се една со друга автоматски.
 - Слушалките ќе го пребараат последниот поврзан Bluetooth уред и повторно ќе се поврзат на него автоматски. Ако последниот поврзан не е достапен, слушалките ќе пребаруваат и повторно ќе се поврзат со претпоследниот поврзан уред.



Совет

- Слушалката не може да поврзе повеќе од 1 уред во исто време. Ако имате два спарени Bluetooth уреди, вклучете ја Bluetooth функцијата само на уредот што сакате да го поврзете.
- Ако ја вклучите Bluetooth функцијата на Bluetooth уредот по вклучувањето на слушалките, треба да одите во Bluetooth меню на уредот и рачно да ги поврзате слушалките на уредот.



Напомена

- Ако слушалките не успеат да се поврзат на некој Bluetooth уред за 5 минути, тие автоматски ќе се исклучат за да ја заштедат батеријата.
- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во овој случај, треба да одите до Bluetooth менюто на вашиот уред и рачно да ги поврзате слушалките и Bluetooth уредот.

Вклучување/исклучување

Задача	Мултифунк- ционално копче	Операција
Вклучете ги слушалките.	Десна и лева слушалка	Извадете ги двете слушалки од кутијата за полнење или притиснете и задржете 3 с.
Исклучете ги слушалките.		Ставете ги двете слушалки во кутијата за полнење.
	Десна/лева слушалка	Притиснете и задржете 5 секунди.

Контрола на повик

Задача	Мултифунк- ционално копче	Операција
Одговори/ прекини повик	Десна/лева слушалка	Притиснете еднаш
Отфрли дојдовен повик	Десна/лева слушалка	Притиснете и задржете 1 секунда

Гласовна контрола

Задача	Мултифунк- ционално копче	Операција
Siri/Google	Десна/лева слушалка	Притиснете двапати

Управување со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	Мултифунк- ционално копче	Операција
Репродуцирање или паузирање музика	Десна/лева слушалка	Притиснете еднаш
Прескокни напред	Лева слушалка	Притиснете и задржете 2 секунди
Прескокни наназад	Десна слушалка	Притиснете и задржете 2 секунди

Статус на ЛЕД индикатор

Статус на слушалки	Индикатор
Слушалките се поврзани на Bluetooth	Белото ЛЕД светло се синото светло светка еднаш на секои 10 с.
Слушалките се вклучени.	Ќе светне бело ЛЕД светло 3 пати.
Слушалките се во режим на спарување.	Светкаат сино и бело ЛЕД светло.
Слушалката е поврзана на Bluetooth	Ќе светкаат сино и бело ЛЕД светло. Ако не може да се воспостави поврзување, слушалките ќе се исклучат самите во рок од 5 минути.
Ниско ниво на батерија (слушалки).	Преку слушалките ќе слушнете „ниско ниво на батерија“. Ќе светне бело ЛЕД светло двапати.

Ниско ниво на батерија (кутија за полнење).	Се вклучува само првото сино ЛЕД светло.
Батеријата е целосно наполнета (слушалки).	Белото ЛЕД светло на слушалките е исклучено.
Батеријата е целосно наполнета (кутија за полнење).	Четвртото сино ЛЕД светло на кутијата за полнење е вклучено.


5 Фабричко ресетирање на слушалките

Доколку наидувате на проблем со спарувањето или поврзувањето, може да ја следите следнава постапка за фабрички ресетирање на слушалките.

- На Bluetooth уредот, одете во Bluetooth менито и отстранете го **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245** од списокот со уреди.
- Исклучете ја функцијата Bluetooth на Bluetooth уредот.
- Вратете ги двете слушалки во кутијата за полнење. На двете слушалки светка бело ЛЕД светло. Притиснете го и задржете го копчето за функција на двете слушалки 4 с, додека на слушалките не светне давати белото ЛЕД светло.
- За да ги спарите слушалките со Bluetooth уред, вклучете ја Bluetooth функцијата на Bluetooth уредот, изберете **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**

Батериски ЛЕД индикатор за статус на слушалки

Ќе се прикаже индикатор за батерија на Bluetooth уредот по поврзувањето на слушалките.



Како да ги носите

-
-
-

6 Технички податоци

Слушалки

- Време на музика: 3 часа (дополнителни 9 часа со кутијата за полнење)
- Време на зборување: 2,5 часа (дополнителни 7,5 часа со кутијата за полнење)
- Време на подготвеност: 50 часа
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јонска батерија што повторно се полни: 40 mAh на секоја слушалка
- Верзија на Bluetooth: 5.0
- Компабилни профили на Bluetooth:
 - HSP (Профил за хендс-фри-HFP)
 - A2DP (Профил за напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Профил за далечинска контрола на аудио видео)
- Поддржан аудио кодек: SBC
- Фреквенциски опсег: 2,402-2,480 GHz
- Моќност на еmitер: < 4 dBm
- Опсег на работење: До 10 метри (33 стапки)

Кутија за полнење

- Време на полнење: 2 ч
- Литиум-јонска батерија што повторно се полни: 320 mAh



Напомена

- Спецификациите се предмет на промена без известување.

7 Известување

Изјава за усогласеност

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата 2014/53/EU. Изјавата за усогласеност може да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Фрлање на стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи вградена батерија што повторно се полни опфатена од Европската Директива 2013/56/EU која не може да се фрла со обичен отпад од домаќинството. Ве советуваме да го однесете вашиот производ на официјално место за собирање или во сервисен центар на Philips за професионалец да ја отстрани батеријата што повторно се полни. Информирајте се за локалниот систем за издавено собирање на електрични и електронски производи и батерии што повторно се полнат. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлете го производот и батериите што повторно се

полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Отстранување на интегрираната батерија


Ако нема систем за собирање/рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со вадење и рециклирање на батеријата пред фрлање на слушалките.

- Уверете се дека слушалките се исклучени од кабелот за полнење пред да ја извадите батеријата.

1



2



- Уверете се дека кутијата за полнење е исклучена од УСБ-кабелот за полнење пред да ја извадите батеријата.


1



2



3



Усогласеност со ИЕП

Овој производ соодветствува со сите применливи стандарди и прописи кои се однесуваат на изложеност на електромагнетни полинња.

Информации за животната средина

Избегнато е секакво непотребно пакување. Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно да се издвои на три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (заштитник) и полиетилен (торбички, лист од заштитна пена). Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувайте ги локалните прописи во врска со фрлането на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

Известување за усогласеност

Уредот соодветствува со FCC правилата, Дел 15. Работењето подлежи на следниве два услови:

- Овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и**
- Овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.**

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да еmitува радио фреквентна енергија и, ако не е инсталirана и не се користи во согласност со упатството за употреба, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека интерференцијата нема да се појави во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло поинаква од онаа на која е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош.

FCC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со FCC ограничувањата за изложеност на зрачење определени за неконтролирана околина.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или модификациите кои не се изречно дозволени од страна одговорна за усогласеност може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Инновациски, научен и економски развој

Канада. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) Овој уред не смее да предизвика интерференција. (2) Овој уред мора да прифати секаква интерференција, вклучувајќи ја и интерференцијата што може да предизвика непосакувано работење на уредот.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на зрачење на Канада определени за неконтролирани околини.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

8 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батерија е ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам Bluetooth слушалките со Bluetooth уред.

Bluetooth е оневозможен. Овозможете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Спарувањето не функционира.

- Ставете ги двете слушалки во кутијата за полнење.
- Уверете се дека сте ја оневозможиле Bluetooth функцијата на сите претходно поврзани Bluetooth уреди.
- На Bluetooth уредот, избришете го „Philips TAT2205“ од Bluetooth листата.
- Спарете ги слушалките (видете „Спарување на слушалките со Bluetooth уред за прв пат“ на страница 6).

Како да се ресетира спарување.

Вратете ги двете слушалки во кутијата за полнење. На двете слушалки светка бело ЛЕД светло. Притиснете го и задржете го копчето за функција на двете слушалки 4 с, додека на слушалките не светне двапати белото ЛЕД светло.

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките можеби се поврзани со претходно спарениот уред. Исклучете го поврзаниот уред или тргнете го од опсег.
- Спарувањето можеби е ресетирано или слушалките претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги слушалките со Bluetooth уредот повторно како што е описано во корисничкото упатство. (видете „Спарување на слушалките со Bluetooth уред за прв пат“ на страница 6).

Моите Bluetooth слушалки се поврзани на мобилен телефон со Bluetooth со овозможено стерео, но музика се препродуцира само од звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете го корисничкото упатство на вашиот мобилен телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудиото е слаб и може да се слушне звук на потпукнување.

- Bluetooth уредот е надвор од опсег. Намалете ја далечината помеѓу слушалките и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Наполнете ги слушалките.

Квалитетот на аудиото е слаб кога преносот од мобилниот телефон е многу бавен, или аудио преносот не функционира воопшто.

Уверете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HSP/HFP туку исто така поддржува A2DP и е компатибilen со BT4.0x (или понова) (видете „Технички податоци“ на страница 10).

Ја слушам но не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (пр. репродуцирај/паузирај/прескокни напред/назад).

Уверете се дека изворот на Bluetooth аудио поддржува AVRCP (видете „Технички податоци“ на страница 10).

Јачината на звук на слушалките е премала.

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на јачина на звук со слушалките преку синхронизирање на јачина на звук. Во овој случај, треба да ја прилагодите јачината на звук на Bluetooth уредот независно за да го достигнете соодветното ниво на јачина на звук.

Не можам да ги поврзам слушалките на друг уред, што да правам?

- Уверете се дека Bluetooth функцијата на претходно спарениот уред е исклучена.
- Повторете ја постапката за спарување на вашиот втор уред (видете „Спарување на слушалките со Bluetooth уред за прв пат“ на страница 6).
- Ако гореспоменатите решенија не помагаат, ресетирајте ги слушалките на фабричко ниво (видете „Ресетирање на слушалки на фабричко ниво“ на страна 9).

Слушам звук само од една слушалка.

- Ако имате повик, нормално е звукот да доаѓа од десната и левата слушалка.
- Ако слушате музика но звукот доаѓа само од една слушалка:
 - На другата слушалка можеби и е празна батеријата. За оптимално работење, целосно наполнете ги двете слушалки.

- Десната и левата слушалка се исклучени една од друга, прво исклучете ги двете слушалки. Потоа ставете ги двете слушалки во кутијата за полнење 5 секунди и извадете ги. Ова ќе ги вклучи слушалките и ќе ги поврзе двете слушалки. Повторно поврзете ги слушалките на Bluetooth уредот.
- Слушалките се поврзани на повеќе од еден Bluetooth уред. Исклучете ја Bluetooth функцијата на сите поврзани уреди. Исклучете ги двете слушалки. Ставете ги двете слушалки во кутијата за полнење 5 секунди и извадете ги. Повторно поврзете ги слушалките на Bluetooth уредот. Имајте на ум дека слушалките се дизајнирани за поврзување на само еден Bluetooth уред во исто време. Кога повторно ги поврзвате слушалките на Bluetooth уредот, уверете се дека Bluetooth функцијата на сите други претходно спарени/поврзани уреди е исклучена.
- Ако гореспоменатите решенија не помагаат, ресетирајте ги слушалките на фабричко ниво (видете „Ресетирање на слушалки на фабричко ниво“ на страна 9).

За дополнителна поддршка, посетете www.philips.com/support.



Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited, или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

UM_TAT2205|TAT2235|TAT2245_00_VI.0

